

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31. ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА
(подготвени на пресметковна основа)**

Скопје, Јуни 2010

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на успех за 2009 и 2008 година	3
Биланс на состојба со 31.Декември 2009 и 2008 година	4
Извештај за паричните текови во 2009 и 2008 година	5
Извештај за промените на капиталот во 2009 и 2008 година	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-26

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
УПРАВНИОТ ОДБОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Агенцијата за државни патишта (Агенцијата), кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31.Декември 2009 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноси на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Агенцијата е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорноси на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
УПРАВНИОТ ОДБОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Основа за мислење со резерва

Како што е објаснето во Белешката 3.8. кон финансиските извештаи, Агенцијата во претходните години, како и во тековната 2009, извршила ревалоризација на своите основни средства, користејќи ги законски определените коефициенти за ревалоризацијата засновани на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи. Ваквата ревалоризација, според наше мислење, не е во согласност со МСС 16, според кој основните средства треба да се водат според нивните набавни трошоци намалени за акумулираната амортизација или по проценета вредност, која е нивна објективна вредност на датумот на проценувањето. Агенцијата нема извршено проценка на вредноста на основните средства од страна на професионални квалификувани проценители во согласност со барањата на МСС и следствено на тоа, ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување во однос на нивното вреднување.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите од погоре наведената точка, доколку ги има, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата за државни патишта заклучно со 31.Декември 2009 година, како и нејзината финансиска успешност и парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Обрнување на внимание

Без понатаму да изразуваме резерва во нашето мислење, обрнуваме внимание на белешката 22 кон финансиските извештаи, каде што е наведено дека Агенцијата е тужена страна во неколку судски постапки во вкупен износ од 722,601 илјади МКД, од кои најголем износ од 707,923 илјади МКД се тужби од АДГ Маврово во стечај по основ на оштетни побарувања. Агенцијата нема направено резервација по овој основ со оглед дека во овој момент не постои можност за разумна проценка на исходот од овие судски спорови со оглед на должината на нивното времетраење и неизвесноста во донесувањето на судските одлуки.

Скопје, 14.Јули 2010 година

Овластен ревизор

Гоце Христов



Управител

Антонио Велјанов



АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
 БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31.Декември

	Белешка	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
Приходи од надоместоци	4	3,804,966	4,115,733
Трошоци за основна дејност	5	(2,164,434)	(2,315,824)
БРУТО ДОБИВКА		1,640,532	1,799,909
Останати оперативни приходи	6	65,803	30,736
Административни трошоци	7	(27,573)	(20,175)
Останати оперативни расходи	8	(172,830)	(110,098)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		1,505,932	1,700,372
Приходи од финансирање	9	20,134	-
Расходи од финансирање	10	(332,953)	(30,602)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		1,193,113	1,669,770
Давок од добивка		-	-
НЕТО ДОБИВКА		1,193,113	1,669,770

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2009 и 2008 година, е како што следува:

Приходи од надоместоци	3,804,966	4,115,733
Останати оперативни приходи	65,803	30,736
Трошоци за тековно одржување на патишта	(793,828)	(746,462)
Трошоци за реконструкции на патишта	(28,165)	(70,803)
Трошоци за трансфер на надомести на локално ниво	(330,000)	(500,000)
Материјални трошоци	(22,794)	(12,374)
Трошоци за вработени	(27,573)	(20,175)
Амортизација	(1,018,527)	(996,261)
Останати оперативни расходи	(143,950)	(100,022)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	1,505,932	1,700,372

Скопје, Јуни 2010 година

Директор
 Наташа Валчановска

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БИЛАНС НА СОСТОЈБА на ден 31.Декември

	Белешка	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства	11	117,657	629,778
Побарувања	12	28,499	5,914
Останати тековни средства и АВР		-	-
Залихи	13	415	513
Вкупно тековни средства		146,571	636,205
Нетековни средства			
Дадени засми	16	47,799	3,959
Аванси за основни средства	14	654,847	135,790
Основни средства	15	36,630,471	33,890,391
Вкупно нетековни средства		37,333,117	34,030,140
ВКУПНО СРЕДСТВА		37,479,688	34,666,345
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	17	512,857	112,124
Краткорочни кредити		-	-
Тековен дел на долгорочни кредити	20	827,997	717,741
Останати тековни обврски и ПВР	18	5,912	2,070
Вкупно тековни обврски		1,346,766	831,935
Нетековни обврски			
Државни грантови (одложени приходи)	19	643,958	664,907
Долгорочни кредити	20	8,102,035	8,031,145
Вкупно нетековни обврски		8,745,993	8,696,051
ВКУПНО ОБВРСКИ		10,092,759	9,527,987
Капитал			
Државен капитал	21	21,029,129	19,973,671
Акумулирана добивка (загуба)		6,357,800	5,164,687
Вкупно капитал		27,386,928	25,138,358
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		37,479,688	34,666,345

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31.Декември

	2009	2008
	(000) МКД	(000) МКД
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Парични примања од надоместоци	3,804,966	4,115,733
Парични примања од останати оперативни активности	44,854	10,272
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	(1,025,083)	(1,319,807)
Исплати за плати и надомести на плати	(27,644)	(19,308)
Исплати за останати оперативни расходи	(166,646)	(102,682)
Платени камати	(322,248)	-
Примени камати	-	-
Нето парични текови од оперативни активности	2,308,199	2,684,208
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ		
Дадени заеми на други	(43,840)	(3,959)
Набавка на основни средства	(2,302,637)	(2,641,951)
Дадени аванси за набавка на основни средства	(664,418)	(180,935)
Нето парични текови од вложувачки активности	(3,010,895)	(2,826,845)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Примени долгорочни кредити	1,023,624	1,194,098
Отплатени долгорочни кредити	(833,049)	(754,699)
Нето парични текови од финансиски активности	190,575	439,399
Нето зголемување (намалување) на паричните средства	(512,121)	296,762
Парични средства на почетокот на годината	629,778	333,016
Парични средства на крајот на годината	117,657	629,778

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ НА КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31.Декември

Промените во текот на 2009 и 2008 година се како што следува:

	Државен капитал (000) МКД	Ревалоризаци она резерва (000) МКД	Акумулирана добивка (загуба) (000) МКД	Вкупно капитал (000) МКД
Состојба на 01 Јануари 2008	19,973,671	-	3,494,917	23,468,588
Исправки до пресметковна основа (нето)	-	-	-	-
Повторно и прикажана	19,973,671	-	3,494,917	23,468,588
Добивка (Загуба) за тековната година	-	-	1,669,770	1,669,770
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Останати промени	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2008	19,973,671	-	5,164,687	25,138,358
Добивка (Загуба) за тековната година	-	-	1,193,113	1,193,113
Ревалоризациона резерва (белешка 15)	-	1,055,458	-	1,055,458
Останати промени	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2009	19,973,671	1,055,458	6,357,800	27,386,929

Белешки се составен дел на финансиските извештаи за 2009 година
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Дејност и основни податоци

Агенцијата за државни патишта, поранешен Фонд за магистрални и регионални патишта (во понатамошниот текст "Агенцијата") е основана во согласност со Законот за јавни патишта заради управување, одржување, заштита, развој и унапредување на мрежата на државните (магистрални и регионални) патишта на територијата на Република Македонија.

Поконкретно Агенцијата ги извршува следните работи:

- планира изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните (магистралните и регионални) патишта;
- извршува изградба, реконструкција, одржување и заштита на (државните) магистралните и регионални патишта;
- врши инвеститорски работи во врска со јавните патишта;
- се задолжува кај домашни и странски финансиски институции заради финансирање;
- други работи утврдени со Законот.

Финансирање на активностите на Агенцијата се обезбедува преку надоместоци утврдени со Законот за патишта, и тоа:

- трансфери од Буџетот на РМ (дел од акциза од нафтени деривати);
- надоместоци за употреба на јавните патишта за моторни возила, што се плаќа при регистрација на возилата;
- надоместоци за употреба на автопат или магистрален пат (автопатна такса);
- засми и кредити и
- останати надоместоци согласно Законот.

Вкупниот број на вработени во Агенцијата на 31.Декември 2009 година изнесува 45 вработени (2008: 52 вработени).

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 26, се составени во согласност со важечките законски прописи во Република Македонија и општо прифатени сметководствени политики и принципи за финансиско известување кои се базираат на пресметковна основа. Ова значи дека ефектите од трансакциите и другите деловни настани се признаваат тогаш кога ќе настанат (а не кога ќе бидат примени или платени пари или парични еквиваленти) и се евидентираат во сметководствената евиденција и се известуваат во финансиските извештаи за периодите на кои се однесуваат.

Законски прописи и општо прифатени сметководствени политики и принципи за финансиско известување во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) објавени во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 94/2004) и применливи од 1 Јануари 2005 година, како и Меѓународниот Стандард за Финансиско Известување 1 (МСФИ) и Толкувањата на Постојниот Комитет за толкувања (ПКТ) објавени во Сл.Весник на РМ бр.11/2005 и МСФИ број 2,3,4,5,6, и 7 објавени во Сл.Весник на РМ бр.116/2005.

Агенцијата ја води својата сметководствена евиденција и ги изготвува законските извештаи во согласност со прописите кои важат во Република Македонија и општо прифатени сметководствени политики и принципи за финансиско известување на корисници на буџетски и фондовски средства. Ова значи дека законските финансиски извештаи се подготвени на принципот на готовинска основа, односно ефектите од трансакциите и другите деловни настани се признаваат во пресметковниот период во кој за истите се примени или платени пари или парични еквиваленти.

Направени се одредени усогласувања и рекласификации (Белешка 24) со цел финансиските извештаи на Агенцијата да се усогласат со барањата на сметководствени политики и принципи за финансиско известување кои се базираат на пресметковна основа (МСФИ).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31.Декември 2009 и 2008 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени со примена на методот на набавна (историска) вредност како основа за мерење, освен за ревалоризацијата на основните средства како што е објаснето во белешката 3.8, при што целта на вака пропишаната ревалоризација е да го ублажи влијанието на инфлацијата врз приходите и расходите, односно финансискиот резултат, како и врз основниот капитал на Агенцијата по пат на формирање на ревалоризациони резерви.

**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идни економски користи ќе бидат прилив за Агенцијата и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Агенцијата се економски користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на Агенцијата и резултираат во зголемување на вкупниот капитал.

Приходите на Агенцијата произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за патишта, наведени во белешката 1 погоре.

Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат.

3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.

3.3. Трансакции во странска валута

Агенцијата ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари (МКД). Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање.

Најголем број од трансакциите на Агенцијата се во Евра (ЕУР). Средниот курс на Еврото на 31. Декември 2009 и 2008 година е како што следува:

	1 ЕУР
31.Декември 2009	61.1732 МКД
31.Декември 2008	61.4123 МКД

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.4. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на овие финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска жиро сметка, готовина во благајни и депозити по видување во банки.

3.5. Побарувања за дадени аванси

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни побарувања за аванси и се состојат од дадени аванси на изведувачи заради тековно и инвестиционо одржување.

3.6. Залихи

Залихите на ситен инвентар се водат по пониската од набавната вредност и нето реализациона вредност. Набавната вредност ја сочинуваат сите направени трошоци за залихите да се доведат во нивната постојната состојба и локација. Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во редовен тек на работење намалена за трошоците за нејзино довршување и проценети трошоци неопходни да се изврши продажбата.

3.7. Аванси за основни средства

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност.

3.8. Основни средства

1) Општинска презентација

Почетно, набавките на основните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, основните средства се ревалоризираат на крајот од секоја година (при изработка на годишната пресметка) со примена на единствениот коефициент на ревалоризацијата заснован на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи објавен од страна на Државниот Завод за Статистика на нивната набавна или ревалоризирана вредност и акумулирана амортизација на основните средства. Коефициентот за ревалоризација за 2009 година изнесува 0.032 (2008: не е спроведена ревалоризација).

Ефектот на ревалоризацијата на основните средства се евидентира како зголемување на ревалоризационата резерва, а амортизацијата се пресметува почнувајќи од следната година на ревалоризираната вредност на основните средства утврдена на крајот од претходната година.

**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.8. Основни средства (Продолжение)

Ваквата ревалоризацијата од претходните години е пренесена во рамките на државниот капитал. При подготвувањето на овие финансиски извештаи е нерационално и неефективно да се утврди точниот износ на вкупната пресметана ревалоризациона резерва во претходните години заклучно со 31.Декември 2009 година.

Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема од 300 ЕУР. Погонскиот и деловниот инвентар, специјалните и универзалните алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.

Основните средства кои се набавени, односно превземени од друго правно лице без надоместок или со делумен надоместок се евидентираат по нивната книговодствена вредност (набавна, односно ревалоризирана вредност со намалување на кумулативната исправка на вредноста до преземањето на основните средства), зголемена за трошоците на испраќање и монтажа.

2) Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат.

Употребените годишни стапки за амортизација за 2009 година во однос на 2008 се следните:

Основни средства	Стапки за амортизација 2009	Стапки за амортизација 2008
Административни згради	1 %	1 %
Автопатишта	7 %	7 %
Останати патишта	3 %	3 %
Компјутери	20%	20%
Опрема и мебел	12%	12%
Моторни возила	15%	15%

3.9. Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачи се признаваат во висина на нивната номиналната вредност која произлегува од деловните трансакции. Состојбата на обврските кон добавувачи на крајот од тековната и претходната година произлегува од неплатени фактури и времени ситуации од месеците Ноември/Декември.

**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.10. Обврски по кредити

Обврските по кредити претставуваат кредити добиени од домашни и странски банки и финансиски институции и почетно се искажуваат според нивната номиналната вредност што претставува објективна вредност на добиениот надомест.

Последователно, кредитите кои повлекуваат плаќање на камати се мерат според амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Агенцијата нема направено мерење на кредитите според амортизирана набавна вредност и истите се мерени според номинална вредност.

Достасаните, а неплатени обврски по главници, се прекнижуваат на тековни обврски по краткорочни кредити. Детален преглед на долгорочните кредити е прикажан во белешката 20 кон финансиските извештаи.

3.11. Државен капитал

Државниот капитал претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Агенцијата за државни патишта. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работењето заедно со распределената ревалоризациона резерва формирана врз основа на законските одредби дадени во белешката 3.8. погоре.

3.12. Придонеси за пензинско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Агенцијата врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот Фонд за пензиско и инвалидско осигурување. Агенцијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Агенцијата е обврзан да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Агенцијата нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи со оглед на малиот број на вработени.

3.13. Трошоци за позајмувања

Трошоците за позајмувања (камати и провизии) се признаваат како расходи од финансирање во периодот во кој настануваат.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.14. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Агенцијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство по само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.15. Неизвесности (потенцијални обврски)

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Агенцијата. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Агенцијата. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Државни грантови (подршки)

Државни грантови се признаваат кога постои разумна сигурност дека грантовите ќе бидат примени во согласност со предложените услови. Кога грантовите се поврзани со средства, истите се признаваат како одложени приходи. Кога се примаат немонетарни грантови, средствата и грантот се евидентираат по нивната номинална вредност и потоа се ослободуваат во билансот на успех за време на корисниот век на употреба на средството на систематска и рационална основа.

3.17. Данок од добивка

Тековниот данок од добивка се мери според износот кој се очекува да се плати или надомести од даночните власти согласно прописите на Република Македонија. Номиналната даночна стапка изнесува 10% (2008: 10%).

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночни стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Согласно локалните законските прописи, Агенцијата не е обврзник за данок од добивка поради што не се пресметува тековен и одложен данок.

4. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТОЦИ

Остварените приходи од надоместоци според видови, се како што следува:

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
Приходи од цената на течни горива - акциза	2,060,209	2,173,000
Приходи од надоместоци за употреба на автопати	1,094,223	1,223,249
Приходи од надоместоци за употреба на автопати од странски возила	45,303	56,411
Приходи од регистрација на моторни возила	605,231	663,073
Вкупно приходи од надоместоци	3,804,966	4,115,733

5. ТРОШОЦИ ЗА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Остварените трошоци за основна дејност според нивните видови, се како што следува:

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
Реконструкции на патништа	28,165	70,803
Тековно одржување на патништа	793,828	746,462
Трансфери на надомести до ЕЛС	330,000	500,000
Трансфери на надомести до јавни претпријатија (МЖ) за одржување на патни премини	-	10,032
Амортизација на патништа	1,012,441	988,527
Вкупно трошоци за основна дејност	2,164,434	2,315,824

6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Остварените останати оперативни приходи според нивните видови, се како што следува:

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
Приходи од надомест по други основи	44,854	10,272
Приходи од бесплатно добиени основни средства (Белешка 19)	20,949	20,464
Останати приходи	-	-
Вкупно останати оперативни приходи	65,803	30,736

**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

7. АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Административните трошоци според нивните видови, се како што следува:

	2009	2008
	(000) МКД	(000) МКД
Бруто плати и надомести на плати	26,349	17,004
Трошоци за службени патувања	953	502
Трошоци за превоз на вработените	-	281
Трошоци за исхрана на вработените	-	1,017
Останати надомести на вработени	271	1,371
Вкупно административни трошоци	27,573	20,175

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Остварените останати оперативни расходи според нивните видови, се како што следува:

	2009	2008
	(000) МКД	(000) МКД
Потрошени материјали	1,915	910
Расходи за комунални услуги	20,875	11,430
Амортизација на градежни објекти и опрема	6,086	7,734
ПТТ трошоци и трошоци за возила	6,352	4,802
Трошоци за провизии на здруженија за регистрација	19,420	26,721
Останати услуги	96,351	48,812
Репрезентација	768	1,351
Трошоци за осигурување	410	389
Останати оперативни расходи	20,653	7,949
Вкупно останати оперативни расходи	172,830	110,098

9. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Остварените приходи од финансирање, се како што следува:

	2009	2008
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики (Белешка 20)	20,134	-
Вкупно приходи од финансирање	20,134	-

**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

10. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Остварените расходи од финансирање, се како што следува:

	2009	2008
	(000) МКД	(000) МКД
Расходи за камати од кредити	322,248	-
Банкарски провизии (кредит МБОР 7532 МКД)	10,705	-
Негативни курсни разлики (Белешка 20)	-	30,602
Вкупно расходи од финансирање	332,953	30,602

Анализата на расходите за камати по кредитори е како што следува:

МБОР	6,950	-
ЕИБ I	94,424	-
ЕИБ II	139,572	-
ЕБОР (ЕБРД)	81,302	-
Вкупно расходи за камати	322,248	-

Во текот на 2008 година, Агенцијата нема евидентирано расходи за камати со оглед дека истите се платени од страна на Министерството за финансии на РМ.

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства на ден 31.Декември се состојат од следното:

	2009	2008
	(000) МКД	(000) МКД
Денарски сметки кај банки	6,595	23,112
Готовина во благајна	288	356
Девизни депозити кај НБМ	110,774	606,310
Вкупно парични средства	117,657	629,778

Депозитите кај НБМ на ден 31.Декември се состојат од неискористени парични средства од повлечени средства од кредитори (Белешка 20), и тоа:

Депозити во НБМ (SA) за кредит МБОР 4859 МК	13,399	78
Депозити во НБМ (CA) за кредит МБОР 7532 МК	51,708	-
Депозити во НБМ (SA) за кредит ЕИБ II	45,666	606,232
Вкупно депозити кај НБМ	110,774	606,310

12. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата на ден 31.Декември се состојат од следното:

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
Дадени аванси за тековно одржување на патишта	10,209	5,914
Побарувања за надомест од ЕЛЕМ	18,290	-
Вкупно бруто побарувања	28,499	5,914
Исправка на вредност на побарувања	-	-
Вкупно нето побарувања	28,499	5,914

13. ЗАЛИХИ

Залихите на ден 31.Декември се состојат од следното:

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
Залихи на материјали	415	513
Вкупно залихи	415	513

14. АВАНСИ ЗА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Авансите за основни средства со состојба на на ден 31.Декември се состојат од:

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
<i>Дадени аванси на:</i>		
Алпине Подружница Скопје	344,035	107,935
Ингра Подружница Скопје	51,639	-
ГД Гранит АД Скопје	90,243	-
ДГ Бетон АД Скопје	59,416	-
ИЛФ Бертеиде и Омега	43,113	-
Иливиен Струга	30,153	-
Конструктор инжењеринг Подружница Скопје	13,029	-
Простор Куманово	7,858	11,800
Електрософт Скопје	9,047	9,047
Други помали аванси (за проекти и патишта)	6,314	7,008
Вкупно аванси за основни средства	654,847	135,790

15. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Промените на основните средства во текот на 2009 година се како што следува:

	Градежни објекти (000) МКД	Патишта (000) МКД	Опрема (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна ревалоризирана вредност					
Состојба на 1. Јануари	15,106	61,262,672	148,362	5,824,663	67,250,803
Нови набавки	-	9,714	1,899	2,691,636	2,703,249
Пренос од инвестиции во тек	-	305,352	-	(305,352)	-
Расход	-	-	(6,722)	-	(6,722)
Ревалоризација	483	1,964,099	4,610	186,142	2,155,334
Состојба на 31. Декември	15,589	63,541,837	148,149	8,397,089	72,102,664
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1. Јануари	6,093	33,218,151	136,168	-	33,360,412
Амортизација	141	1,012,441	5,945	-	1,018,527
Расход	-	-	(6,622)	-	(6,622)
Ревалоризација	202	1,095,287	4,387	-	1,099,876
Состојба со 31.Декември	6,436	35,325,879	139,878	-	35,472,193
Сегашна вредност на:					
31.Декември 2009	9,153	28,215,958	8,271	8,397,089	36,630,471
31.Декември 2008	9,013	28,044,521	12,194	5,824,663	33,890,391

Инвестициите во тек со состојба на 31.Декември 2009 година во вкупен износ од 8,397,089 илјади МКД (2008 година: 5,824,663 илјади МКД) се состојат од инвестиција во изградба на Обиколница Скопје 1 фаза во износ од 4,774,756 илјади МКД (2008: 3,935,372 илјади МКД), инвестиција во изградба на пат Штип - Струмица во износ од 1,253,925 илјади МКД (2008: 1,075,276 илјади МКД), инвестиција во пат Табановце-Куманово во износ од 352,164 илјади денари (2008: 28,882 илјади МКД), инвестиција во пат Демир Капија-Смоквица во износ од 148,902 илјади МКД и останати инвестиции во изградба на патишта во износ од 1,867,342 илјади МКД. Останатите инвестиции во најголем дел се состојат од инвестиции во локални патишта.

Во текот на 2007 година извршено е сметководствено активирање на вложувања во градби, реконструкции и надградби на повеќе патни правци во вкупен износ од 682,141 илјади МКД, а кои произлегуваат од реализирани проекти на магистрални и регионални патни правци од страна на Министерството за транспорт и врски со парични средства од Буџетот на РМ (од продажба на Телеком) во претходните години (Белешка 19).

Во 2009 година, Агенцијата има евидентирано ревалоризација на набавната вредност и акумулираната амортизација на сите основни средства со примена на коефициентот на инфлација за 2009 година од 0.032. Ефектот од извршената ревалоризација е евидентиран во рамките на вкупниот капитал во износ од 1,055,458 илјади МКД.

16. ДАДЕНИ ЗАЕМИ

Дадените заеми на ден 31. Декември се состојат од следното:

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
<i>Даден заем на:</i>		
ЈП Македонски Железници	47,578	3,859
Царинска Управа на РМ	221	100
Вкупно дадени заеми	47,799	3,959

Дадените заеми во износ од 47,799 илјади денари (2008: 3,959 илјади денари) се состојат од повлечени средства од страна на Агенцијата од кредитот од МБОР 4859 МК и дадени истовремено на ЈП Македонски Железници и Царинска Управа за нивни потреби согласно договорот за кредит.

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ

Обврските кон добавувачи на ден 31. Декември се состојат од следното:

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
Добавувачи во земјата за основни средства	210,667	65,211
Добавувачи во земјата за трошоци	170,241	20,746
Обврски спрема добавувачите во земјата за задржани депозити од градежни ситуации за изградба на патишта	131,949	26,167
Вкупно обврски кон добавувачите	512,857	112,124

Обврските спрема добавувачи во земјата за основни средства во износ од 210,667 илјади денари (2008: 65,211 илјади денари) претставуваат обврски спрема изведувачите на градежни и други работи по основ на доставени, а се уште неплатени ситуации за извршени работи.

Обврските спрема добавувачи во земјата за задржани депозити од градежни ситуации за изградба на патишта во износ од 131,949 илјади денари (2008: 26,167 илјади денари) претставуваат задршки спрема изведувачите, како гаранција за добро извршена работа од страна на истите и кои се ослободуваат по завршување на проектот и издавање на соодветна потврда за прифаќање.

18. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

Останатите тековни обврски и ПВР на ден 31.Декември се состојат од следното:

	<u>2009</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2008</u> <u>(000) МКД</u>
Обврски за нето плати и надомести на плати	1,319	1,274
Обврски за дапоци од плати	112	124
Обврски за придонеси од плати	568	672
Обврски за експропријација	3,913	-
Вкупно останати тековни обврски и ПВР	<u>5,912</u>	<u>2,070</u>

19. ДРЖАВНИ ГРАНТОВИ (ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ)

Државните грантови добиени за средства на ден 31.Декември се состојат од следното:

	<u>2009</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2008</u> <u>(000) МКД</u>
Состојба на 1.Јануари	664,907	682,141
Примени во текот на годината	-	3,230
Ослободено преку биланс на успех	<u>(20,949)</u>	<u>(20,464)</u>
Состојба на 31.Декември	<u>643,958</u>	<u>664,907</u>

Државните грантови произлегуваат од реализирани проекти на магистрални и регионални патни правци од страна на Министерството за транспорт и врски со парични средства од Буџетот на РМ (од продажба на Телеком) во претходните години, а кои патништа му припаѓаат на Фондот.

Овие одложени приходи се амортизираат како приходи за времетраење на векот на користење на овие средства почнувајќи од денот кога истите ќе бидат целосно стекнати и пуштени во употреба, односно од 01.01.2008 година.

Годишниот износ на амортизација на овие одложени приходи изнесува 20,464 илјади денари.

Во текот на 2008 година, согласно договор Агенцијата има примено средства (половин возила) без надомест во износ од 3,230 илјади денари од изведувачот Терна кои ќе се амортизираат почнувајќи од 2009 година.

Годишниот износ на амортизација на овие одложени приходи изнесува 485 илјади денари.

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

а) Анализа по видови

Банка или кредитор	Состојба на 31.12.2009		Среден курс на НБРМ на 31.12.09	каматна стапка	период и начин на отвлата	Состојба на кредитите 31.12.2009 (000) МКД	Состојба на кредитите 31.12.2008 (000) МКД
	Валута	во валута					
А. СТРАНСКИ КРЕДИТИ							
ЕИБ I	EUR	39,828,571	61.1732	2.5 год.	30 полугодишни рати 15/10/2003 - 15/04/2018	2,436,441	2,733,725
ЕИБ II	EUR	51,789,427	61.1732	3.62 год.	36 полугодишни рати 15/11/2006 - 15/05/2024	3,168,125	3,399,853
ЕБОР (EBRD)	EUR	30,909,091	61.1732	Либор +1	21 полугодишна рата 20/09/2007 - 20/03/2018	1,890,808	2,121,516
МБОР (IBRD) 4859 МК	EUR	5,514,042	61.1732	Либор	24 полугодишни рати 15/12/2012 - 15/06/2024	337,312	92,118
МБОР (IBRD) 7532 МК	EUR	13,013,748	61.1732	Либор	30 полугодишни рати 15/09/2013 - 15/03/2028	796,093	-
Вкупно странски кредити						8,628,778	8,347,212
Минус: Тековна доспеаност на долгорочни странски кредити (обврски кои доспеваат за плаќање во 2009 година)						(727,579)	(617,323)
Вкупно А. нето странски кредити						7,901,199	7,729,889
Б. ДОМАШНИ КРЕДИТИ							
Министерство за финансии (Сектор за Управување со средствата)				без камата	5 годишни рати 2008-2012	301,254	401,674
Вкупно домашни кредити						301,254	401,674
Минус: Тековна доспеаност на долгорочни домашни кредити (обврски кои доспеваат за плаќање во рок од една година)						(100,418)	(100,419)
Вкупно Б. нето домашни кредити						200,836	301,256
Вкупно долгорочни кредити						8,102,035	8,031,144

20. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

б) Промени во текот на годината	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
Состојба на 01.01.	8,748,886	8,109,410
Нови задолжувања - прилив во Агенцијата	1,023,624	1,194,098
Нови задолжувања - директни плаќања од кредиторите	10,705	169,475
Отплата на главница на домашни кредити	(100,418)	(100,419)
Отплата на главници на странски кредити	(732,631)	(654,280)
Нето Негативни (Позитивни) Курсни разлики	(20,134)	30,602
Состојба на 31.12.	8,930,032	8,748,886
в) Доспеаноста на долгорочните кредити по години е како што следува:		
	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
МБОР (ИБРД) 4859 МК		
Во рок од една година	-	-
Во период помеѓу 2 и 5 години	191,166	92,118
Над 5 години	146,146	-
Вкупно	337,312	92,118
ЕИБ I		
Во рок од една година	286,640	287,760
Во период помеѓу 2 и 5 години	1,146,561	1,151,042
Над 5 години	1,003,240	1,294,922
Вкупно	2,436,441	2,733,725
ЕИБ II		
Во рок од една година	218,491	106,245
Во период помеѓу 2 и 5 години	873,965	849,963
Над 5 години	2,075,669	2,443,644
Вкупно	3,168,125	3,399,853
ЕБОР (ЕБРД)		
Во рок од една година	222,448	223,317
Во период помеѓу 2 и 5 години	889,792	893,270
Над 5 години	778,568	1,004,929
Вкупно	1,890,808	2,121,516

20. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	2009 (000) МКД	2008 (000) МКД
МБОР (ИБРД) 7532 МК		
Во рок од една година	-	-
Во период помеѓу 2 и 5 години	79,530	-
Над 5 години	716,563	-
Вкупно	796,093	-
Министерство за финансии		
Во рок од една година	100,418	100,419
Во период помеѓу 2 и 5 години	200,836	301,256
Вкупно Министерство за финансии	301,254	401,674
Вкупно долгорочни кредити	8,930,033	8,748,886

21. КАПИТАЛ

Вкупниот капитал на Агенцијата со состојба на 31.Декември 2009 година во износ од 27,386,929 илјади МКД (2008 година: 25,138,538 илјади МКД) се состои од државен капитал, со оглед дека Агенцијата е основан и регистриран согласно Закон.

Нето промените на капиталот на Агенцијата во текот на 2009 година се состојат од зголемување по основ на остварена нето добивка во износ од 1,193,113 илјади МКД, пресметана според пресметковна основа, како и ревалоризационен вишок во износ од 1,055,458 илјади МКД добиен по извршена ревалоризација на основните средства (Белешка 15).

22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

а) Судски спорови против Агенцијата

Агенцијата е вклучена во редовни судски спорови (тужби) поднесени од страна на своите комитенти. Најзначајни судски спорови против Агенцијата се следните:

Тужител:	Оснoв и состојба	(000) МКД
АДГ Маврово во стечај Скопје	надомест на штета, постапката е прекината до преземање од стечаен управник	686,793
АДГ Маврово во стечај Скопје	исплата на бонус, постапката е во тек	21,130
ЈП Македонски Железници	надомест на штета, постапката е во тек	14,678
Физички лица - граѓани (поголем број на судски спорови)	надомест за експропријација и штети	нема износ
Вкупно		722,601

Погоренаведените износи се без вклучена камата.

Менаџментот на Агенцијата смета дека не постои можност за разумна проценка на исходот од овие судски спорови со оглед на должнината на нивното времетраење и неизвесноста во донесувањето на судските одлуки, поради што и не се евидентирани резервирања за идни потенцијални обврски или загуби на Агенцијата по овој основ.

23. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Агенцијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, кои ги вклучуваат обврските кон добанувачи и обврските кон кредиторите. Главните ризици на Агенцијата кои произлегуваат од овие финансиски инструменти и политиката за управување со нив се следните:

а) Ризик од курсни разлики

Агенцијата влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од користење на странски кредитни линии, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Агенцијата нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Агенцијата е изложена на можните флукутации на странските валути, но кај трансакциите во Евра влијанието е ограничено поради фактот дека валутниот курс на Еврото се смета за релативно стабилен.

б) Кредитен ризик

Агенцијата нема изложеност на кредитен ризик со оглед дека приходите се остваруваат врз основа на донесен годишен Буџет и Програма, при што истите претставуваат изворни и строго дефинирани приходи. Кредитен ризик се појавува само во случај на нецелосно исполнување на предвидениот годишен Буџет и Програма. Агенцијата нема можност за справување со ваков вид на ризик.

в) Ризик од каматна стапка

Агенцијата е изложена на ризик од промени на каматни стапки, кои се однесуваат на користените кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Овој ризик посебно се однесува на земените долгорочни кредити кои имаат рок на враќање над 5 години од датумот на билансот на состојба. Овој вид на ризик зависи од движењата на финансиските пазари и Агенцијата нема начин да го намали.

**24. УСОГЛАСУВАЊЕ ПОМЕГУ ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ
ПРЕСМЕТАН СПОРЕД ГОТОВИНСКА ОСНОВА И НЕТО ДОБИВКАТА (ЗАГУБАТА)
ПРЕСМЕТАНА СПОРЕД ПРЕСМЕТКОВНА ОСНОВА**

	2009	2008
	(000) МКД	(000) МКД
Вишок на приходи над расходи според законски финансиски извештаи пресметан според готовинска основа	6,884	23,468
<i>Корекција за:</i>		
Амортизација на основните средства, евидентирана на капитал	(1,018,527)	(996,261)
Изградба (набавка) на нови основни средства, дадени аванси за набавка на основни средства, евидентирани како расход	2,997,019	2,818,037
Отплата на главници на кредити, евидентирани како расход	833,050	754,699
Повлечени кредити на жиро сметка, евидентирани како приход	(1,475,217)	(889,837)
Провизија на кредит од МБОР, неевидентирани	(10,705)	-
Курсни разлики (нето) од долгорочни кредити	20,134	(30,602)
Фактури за тековно одржување и услуги од месец Ноември-Декември 2009/2008 (нето ефект)	(154,809)	(3,449)
Расходи за плати за месец Декември, платени во Јануари	(1,999)	-
Приходи од амортизација на државни грантови	20,949	20,464
Набавка и расход на залихи (нето)	(98)	318
Неотпишана вредност од расход на основни средства	(100)	(59)
Пренесен вишок на приходи од претходна година	(23,468)	(27,008)
Бруто добивка (загуба) според пресметковна основа	1,193,113	1,669,770

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По датумот на составување на билансот на состојба не се случиле настани и трансакции кои би требало да се обелодечат во овие финансиски извештаи.